

**Почитувани прашеници,**

Како Гувернер на Народна банка на Република Македонија често ми е да Ви го поднесам на разгледување Годишиниот извештај на Народна банка за 1999 година. Со тоа се истичува законската обврска содржана во членот 8 од Законот за Народна банка на Република Македонија за поднесување на Годишен извештај за спроведувањето на монетарната политика до Собранието на Република Македонија. Извештајот што Ви го презентирам е усвоен од Советот на Народна банка на 23.03.2000 година.

Зад нас е година која на економски план беше мошне специфична, при што за да се донесе објективна оценка за економскиот стапарувања во Република Македонија мора да се земат предвид околностите во кои функционираше македонската економија. Имено, екстремниот шок, предизвикан од војната во соседна СР Југославија, силно ја пододри македонската економија, произведувајќи нејдоволни ефекти како на страната на побарувачката тајка и на страната на понудата. Тоа ја наметна потребата од ревидирање на првичните економски проекции и тие беа заменети со нови, мошне пессимистички. Меѓутоа, во новонастапаните околности македонската економија покажа изненадувачки висок стапен на вишалност, односно способност да се соочи со крајно нејдоволни екстремни влијанија. При тоа, она што е стапарено на макроекономски план во 1999 година делумно останува од првично произвртаното, но од друга страна е далеку подобро од мошне пессимистичките предвидувања формирани во моментите кога кулминираше кризата во СР Југославија.

Накусо резимирано, во 1999 година е подолжен неколкугодишниот тренд на економски распад, при што тој е со умерен интензитет, но е исклучително значаен во услови на мошне нејдоволни екстремни влијанија. Исто време, и покрај спуштените државни движења задржана е преходно воспоставената стабилност на домашната валута, како на инфлација и на екстремен план. Имено, стапката на инфлација стапана ниска и стабилна, додека номиналниот девизен курс на денариот во однос на германската марка беше одржан на паритетот ниво. Сепак, истовремено не дојде до значајно подобрување кај проблемите присути и во преходниот период. Невработеноста, трговскиот дефицит и финансиската недисциплина стапана на високо ниво, а стапана и потребата од понатамошно зачувување на корпоративното управување за да корпоративниот сектор се приближи уште повеќе до западната логика на функционирање. Нерешените проблеми во 1999 година налагаат неодложно продолжување и забрзување на структурниот реформи во македонската економија за да се фати приклучок со најразвиените земји во транзиција.

Наспореди предвидувањата за контракција на економската активност во Република Македонија во 1999 година, инициирани од влијанието на екстремниот шок, бруто домашниот производ (БДП) според процените податоци стапари реален пораст од 2,7%. Иако стапарениот економски распад е подавен од соодветниот во 1998 година за 0,2 проценитни тојени, тој е далеку подобар од пессимистичките прогнози дека ќе дојде до реален пад на БДП од 4,0% до 15,0%. Значајно е дека веќе чејврта година по ред во Република Македонија се стапарува позитивен економски распад, кој во иднина сепак ќе мора значително да се забрза за да се очувствуваат позначителни позитивни ефекти.

Карактеристично е дека порастот на БДП не се должи на спроведениите структурни реформи, туку на ресионализмата на факторите на страната на

Ионудајќа на промениште на систраната на побарувачката по завршувањето на војната во СР Југославија. Порасот на БДП е генериран од зголемувањето на новосоздадената вредност кај услугите, имајќи предвид дека за првата по тригодишна конфинуиран пораст индустриското производство се задржа во зоната на негативни движења. При тоа, исклучено е што падот на индустриското производство е значително забавен по двоцифрениот негативни стапки на пораст во периодот на кулминација на воените дејствија во СР Југославија, кога беше оневозможен пристапот до пазарот на овој важен трговски партнер и до транситорниот коридор низ оваа земја. Така, останувањето на ограничувачките влијанија за динамицирање на економската активност во Република Македонија, предизвикани од екстериорниот шок, резултираше со позитивни економски движења во втората половина од 1999 година, што преиставува и основа за предвидувањата за продолжување на оваа тенденција во 2000 година.

Еден од нужните предуслови за значајно забрзување на економскиот растеж е динамицирањето на инвестиционата активност. Во 1999 година порастот на инвестицииите во основни средстива во Република Македонија беше мошне низок, со што и ионаштама нивното учество во БДП осетана на нездадоволително ниско ниво. Од една страна тоа се должи на високите каматни стапки на банкарскиите кредити и нивната нејзинна рочна структура, а од друга страна на глобално зголемениот ризик во регионот. Тоа делувајќи десимултивно на странските инвестиции, поради што и покрај сочуваната макроекономска стабилност во земјата, странските директни инвестиции во 1999 година беа значително пониски во споредба со 1998 година. Сепак, охрабрува тоа што во 1999 година се склучени неколку договори за странски директни инвестиции во Република Македонија чија конечна реализација е предвидена за 2000 година.

Скромното редуцирање на стапката на невработеност во текотот на 1999 година не го менува заклучокот дека невработеноста е онаа макроекономска варијабла која во најголема мерка ги релативизира останатите позитивни движења во македонската економија.

Исклучително значајно макроекономско останување во Република Македонија во 1999 година е задржувањето на восиставената ценовна стабилност. Така, на декемврска основа (декември 1999 / декември 1998 година) стапката на инфлација, мерена преку порастот на цените на мало, изнесуваше 2,3%, што е во рамките на проектираниот максимален пораст од 3,0%. Тоа не беше лесно да се постигне во услови кога постојеше опасноста на екстериерни влијанија од војната во СР Југославија да предизвикаат пермејчување на ценовната стабилност. Медитоа, со усите координација на монетарната политика, фискалната политика и политика на платите беа задржани под контрола главниот потенцијални фактори кои можат да доведат до интензивирање на инфлаторните движења. Со останата ниска годишна стапка на инфлација на декемврска основа во 1999 година во Република Македонија веќе ќе години инфлацијата се одржува на едноцифреното ниво.

За да ја одржи стапката на инфлација во проектираниите рамки, Народна банка на Република Македонија и во 1999 година продолжи со имплементација на монетарната спратеѓија на паритетирање на номиналниот девизен курс на денарот во однос на германската марка. Согласно ваквата спратеѓија, задржувањето на девизниот курс на денарот на паритетирањото ниво преиставување посредна цел, преку чие исполнување се задржа и ценовната стабилност како крајна цел. При тоа, во услови на силен екстериерен шок за македонската економија, примената на ваква монетарна спратеѓија дештерминираше главен атарбер на нејзиното влијанија да

бидејазарот на пари, каде што во екот на кризата дојде до исклучително висок пораст на каматниште стапки. Сепак, користејќи ги сите расположливи инструменти за монетарно регулирање, во шошне шешки околносити Централната банка успеа да ја нормализира состојбата на јазарот на пари, одржувајќи го притоа девизниот курс на денарот во однос на германската марка на паритетот ниво. Во периодот тој завршувањето на косовската криза, просечната пондерирана каматна стапка на јазарот на пари бележеше константирано намалување, со што од 25,2% во мај 1999 година кога го досегна своето највисоко ниво, во декември 1999 година беше сведена на 11,6% годишно.

Од особено значење за успешна реализација на зацртаната монетарна политика во 1999 година беа поволниште движења на девизниот јазар, особено во периодот тој завршувањето на воените дејствија во СР Југославија. Имено, во услови на походот на побарувачка на девизниот јазар, Народна банка на Република Македонија изврши нешто ошкуи на девизи во износ од 118 милиони САД долари, што е за 82 милиони САД долари повеќе во споредба со 1998 година. При тоа, Министерството за финансии имаше значаен придонес за успешната стерилизација на монетарниот ефекти од високиот ошкуи на девизи од страна на Народна банка на Република Македонија, што истовремено создаваше простор за интензивирање на кредитната активност на банкарскиот сектор. Така, и во текот на 1999 година од буџетот на државата кај Народна банка на Република Македонија беа трансферирани средства во фондоот за поддршка на монетарната политика, со што тродолжи успешната координација на монетарната и фискалната политика. Високиот нешто ошкуи на девизи на девизниот јазар беше главен фактор кој влијаеше во правец на зголемување на бруто девизниот резерви на Народна банка на Република Македонија за 125 милиони САД долари. Со тоа, на крајот од 1999 година имаше изнесува 458 милиони САД долари, што претставува највисоко ниво од монетарното осамостојување на Република Македонија и соодветствува на 3,1 месечен увоз на стоки.

Сепак, поволниште движења на девизниот јазар во 1999 година се должат првенствено на влијанието на експантивни фактори (странски донацији и зголемено присуство на нерезиденти), а не и на квалитетивно подобрени осигурувања во надворешно - трговската размена и прилив на девизи тоаа основа. Имено, во 1999 година дојде до влошување на движењата во размената на стоки со странство, што се гледа преку нејдоволни помеснувања во нејзината структура, намалување на стапката на покриеност на увозот со извоз и одржување на висок трговски дефицит. Експантивниот шок предизвика конtrakција на надворешно - трговската размена за 7,4%, при што извозот се намали за 9,1%, а увозот за 6,2%. Побавниот пад на увозот во однос на извозот резултираше со константирање во осигурувањето на висок трговски дефицит, кој во 1999 година изнесуваше 604 милиони САД долари. Особено е значајно што дефицитот на тековната сметка на билансот на тајкања во 1999 година во споредба со 1998 година е двојно понизок и изнесува 3,9% од БДП.

Независно од генераторите на високиот нешто ошкуи на девизи на девизниот јазар од страна на Народна банка на Република Македонија во 1999 година, тој резултираше со зголемување на промарните пари и постапнување на висок стапен на ликвидност во банкарскиот систем. Имено, просечната меѓугодишна стапка на пораст на промарните пари во 1999 година изнесуваше 9,4%, додека на декемвриската основа зголемувањето е поинтензивно и изнесуваше 11,2%. Порастот на промарните пари, придрожен со зајакнатиот процес на монетарна мултивалутација резултираше со висок пораст на паричната маса. Во 1999 година на декемвриската основа паричната маса  $M_1$ , која ги вклучува горловите пари во ошук и дејозитите пари, се зголеми за 4.516 милиони денари, или за 29,8%. Просечната стапка на

Порасот на паричната маса  $M1$  во 1999 година досегашна 24,3%. Истовремено, дојде до поволни погодки на паричната маса  $M1$  и зголемување на учеството на депозитите пари за сметка на готовите пари во облик за 5,7 процентни поени.

Високи стапки на порасот се остварени и кај пошироко дефинираните монетарни агрегати. Така, паричната маса  $M2$  - денарски дел во 1999 година на декемврска основа се зголеми за 6.648 милиони денари, или за 33,5%, додека паричната маса според најшироката дефиниција оствари меѓугодишно зголемување од 8.642 милиони денари, или за 29,3%. И покрај високиот порасот на паричната маса, Народна банка на Република Македонија не ја доведе во опасност воспоставената ценовна стабилност, овозможувајќи истовремено понуда на пари доволна за нормално извршување на стоковно - паричниот трансакции во економијата. Истовремено, банкарскиот систем на Република Македонија во 1999 година положи голем штесот, покажувајќи висок стапец на ресонзивност во услови на опасност од "безшто на депозитите". Имено, банките успешно одговорија на најлошото и интензивно повлекување на депозитите од страна на економскиот субјекти во моментите пред почетокот на војната во СР Југославија, кога ризикот и неизвесноста беа на највисоко ниво. Со тоа се релаксираа соотврдите, што влијаеше во правец на понатамошното зголемување на довербата во банкарскиот систем и продолжување на штедењето, како кај населението, така и кај претпријатијата.

Порастот на депозитите значеше зголемување на депозитниот потенцијал на банките, односно на нивниот капацитет за интензивирање на кредитната поддршка на стапанството. Во 1999 година вкупниот пласман на банките на недржавниот сектор оствари пораст од 3.027 милиони денари, или за 9,4%. Како и во претходните години, се задржа нејдоволнатата рочна структура на вкупниот пласман на банките, во која најголемо учество имаат краткорочните пласмани. Останатото на позначајна долгорочна кредитна поддршка на економскиот субјекти продолжува да биде фактор кој лимитирачки влијае на процесот на динамизирање на економската активност во Република Македонија. Набљудувано од валутен аспект, во 1999 година е регистриран висок пораст на девизниот пласман на банките, што кореспондира со постапките каматни стапки на овие кредити.

Каматниот стапки на банките и во 1999 година се задржа на високо ниво, со што продолжува да делуваат десимултивно на потенцијалните инвестиции. Карактеристично е што каматниот стапки останаа нейроменети и во услови на интензивни економски флукуации, предизвикани од влијанието на екстерни фактори, што укажува на ригидноста на банките во дизајнирањето на каматната политика. Номиналниот просечни пондерирани активни каматни стапки на банките во 1999 година изнесуваа 20,5%, што во однос на 1998 претставува намалување за само 0,5 процентни поени. Во услови на постапната ценовна стабилност, тоа резултираше со мошне високи реални активни каматни стапки на банките, кои изнесуваа 21,6%.

Генерално, во 1999 година во финансискиот сектор во Република Македонија продолжува развојни трендови и чекорите кон нејдовото дооформување и зајакнување. Македонското банкарство успеа релативно успешно да ги надмине предизвиците со кои се соочи во текот на ескалацијата на кризата во СР Југославија. Истовремено, дојде до понатамошна афирмација на Пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност, односно Македонската берза на долготочни хартии од вредност. Во 1999 година продолжија активностите околу реформата во платниот промет, како и успешното функционирање на Фондот за

осигурување на штедниште вложови. Со тоа, се создаваат сè подобри услови за зголемена финансиска интеграција во Република Македонија, како предуслов за постапка на финансиските ресурси и постапкнување на економскиот распределок.

Набљудувано кон иднината, за динамизирање на економската активност и релативизирање на проблемот на високата невработеност во Република Македонија, од исклучително значење ќе биде решавањето на две прашања. Прво, потребно е неодложно продолжување и продолжување на структурните реформи. Тоа е единствениот начин за долготочно пресиријување на македонската економија и постапкнување на повисок стапет на компетитивност со меѓународниот економски процеси. За таа цел е потребно склучување на постредниште аранжмани со меѓународниот финансиски институции, поради нивните финансиски ефекти за поддршка на плаќањето биланс, но и уште поважно, сигнализирачки ефекти за постапцијалниот странски инвеститори. Треба да се испакне дека во 1999 година, и покрај тоа што се прекина реализацијата на ЕСАФ аранжманот на Република Македонија со Меѓународниот монетарен фонд, Централната банка не го промени своеот однесување и ја постапди уште еднаш својата цврста определба за одржување на тешко стапка на ценовна стабилност.

Второ, од исклучително значење за идниот развој на македонската економија е редуцирањето на цената на средставите кои се издаваат од банките. Во тој контекст, ќе биде потребно да се преместат неколку чекори. Мошне важен е константирането на прорастот на домашното штедење, како основа за кредитна активност на банките. За таа цел, потребно е одржување на макроекономската стабилност, понатамошно зацврстување на банкарската супервизија и усещано функционирање на Фондот за осигурување на штедниште вложови, како и решавање на проблемот на старото девизно штедење, со кои што мерки дојолништелно ќе се зголеми довербата на економскиите субјекти во банкарскиот систем. Понастаму, редуцирањето на каматниште стапки на банките може да се постигне и преку квалифицирано зголемување на конкуренцијата во банкарскиот сектор, преку окрушување на домашните банки и влез на странски банки, кои истовремено ќе се влијаат и во правец на зголемување на штедењето. Исто така, треба да се дозаокружи законската регулација која ја претпира најлатата на побарувањата на банките, со што ќе се елиминира дел од ризикот кој моментално е инкорпориран во високите каматни стапки. Развојот на Македонската берза на долгочни хартии од вредност и понатамошната институционална диверсификација во финансискиот сектор, моштирана меѓу другото и од реформата во пензискиот систем во Република Македонија, дојолништелно ќе им овозможи на економскиите субјекти пристап до поевтини извори на финансиски средстави, што ќе влијае во правец на намалување на традиционалната ориентиреност на субјектиште за финансирање на своите потреби исклучиво со банкарски средстави. Сите овие чекори ќе резултираат со редуцирање на каматниште стапки и создавање предуслови за динамизирање на економската активност. Брзот економски распределок во услови на одржлива макроекономска стабилност во националната економија е и најдобра покана за поинтензивен влез на странски инвеститори во Република Македонија.

Скопје, април, 2000

д-р Љубе Трнски  
Гувернер и Претседател на Советот на  
Народна банка на Република Македонија